



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Понеделник, 16 март 1959
Скопје
Број 9 Год. XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

42.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ПРИВАТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за вршење приватна професионална здравствена дејност, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 февруари 1959 година.

У бр. 1

24 февруари 1959 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВРШЕЊЕ ПРИВАТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ

Член 1

Приватна професионална здравствена дејност на територијата на Народна Република Македонија лекарите, стоматолозите и забарите (во натамошниот текст — здравствените работници) по правило не можат да вршат.

Член 2

По исклучок во местата и подрачјата, во кои здравствената служба не може да ги задоволи потребите на здравствена заштита може да се врши приватна професионална здравствена дејност.

Местата и подрачјата од претходниот став ги одредува републичкиот Совет за народно здравје, по предлог од советот надлежен за работите на народното здравје на народниот одбор на општината, а по претходно мислење од советот надлежен за работите на народното здравје на народниот одбор на околицата.

Член 3

Приватна професионална здравствена дејност, според одредбите на овој закон, можат да вршат здравствени работници што ги исполнуваат следниве услови:

- 1) да се државјани на ФНРЈ;
- 2) да имаат положен стручен испит за звањето што го имаат;

3) да не се осудувани за кривични дела несоесно лекување на болни, неукажување на лекарска помош или за тешко дело против здравјето на луѓето (член 203, 204 и 212 од Кривичниот законик), како ни на казна ограничување на граѓанските права и казна забрана на вршење на здравствена дејност;

4) да не се наоѓаат под истрага;

5) да имаат соодветни простории и опрема потребна за вршење на приватна професионална здравствена дејност.

Член 4

Приватна професионална здравствена дејност може да се врши на основа одобрение.

Одобрението од претходниот став го издава советот надлежен за работите на народното здравје на народниот одбор на општината.

Во одобрението за вршење приватна професионална здравствена дејност се наведува и видот на здравствените услуги што ќе се вршат.

Член 5

Здравствениот работник што врши приватна професионална здравствена дејност е должен:

- 1) да укажува прва помош во итни случаи, без оглед на тоа кој ќе ги поднесе трошоците за неговите услуги;
- 2) да учествува во работите на спречување на заразните болести по повик од надлежниот орган;
- 3) да им ги пријавува на надлежните органи сите случаи на заболување што според постојните прописи подлежат на задолжително пријавување;
- 4) да води пропишана евиденција за болните на кои им врши здравствени услуги;
- 5) да им дава пропишани податоци и извештаи на органите што вршат надзор над неговата работа;
- 6) да го известува органот на управата надлежен за работите на народното здравје на народниот одбор на општината за почетокот и престанокот на вршењето на дејноста, како и за секој прекин во нејзиното вршење кој е подолг од 15 дена.

Член 6

Одобрението за вршење приватна професионална здравствена дејност ќе му се одземе на здравствениот работник:

- 1) ако добие отпуст од државјанство на ФНРЈ;
- 2) ако биде осуден за кривично дело несоесно лекување на болни, неукажување на лекарска помош или тешко кривично дело против здравјето на луѓето (член 3) или казна ограничување на граѓанските права односно забранување на вршењето на здравствена дејност додека оваа казна трае.

Член 7

Одобрението за вршење на приватна професионална здравствена дејност престанува по силата на законот ако биде повлечена одлуката со која е одобрено вршењето на приватна здравствена дејност во местото односно подрачјето (член 2).

Член 8

Републичкиот совет за народно здравје одлучува за повлекување на одлуката со која се одредени местата и подрачјата во кои може да се врши приватна професионална здравствена дејност по претходно мислење на советот надлежен за работите на народното здравје на соодветниот народен одбор на општината.

Одлуката од претходниот став се објавува во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а влегува во сила три месеци по нејзиното објавување.

Член 9

Здравствениот работник што врши приватна професионална здравствена дејност има право на надомест за услугите што ги прави во висина што ќе ја одреди народниот одбор на општината со рамноправно учество на општинскиот собор и соборот на производителите.

Рамките на висината на надоместот од претходниот став ги пропишува републичкиот Совет за народно здравје.

Член 10

Надзор над работата на здравствените работници во вршењето на приватна професионална здравствена дејност врши органот на управата надлежен за работите на народното здравје на народниот одбор на општината.

Стручниот надзор над вршењето на приватната професионална дејност се врши според посебни прописи.

Член 11

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршок здравствен работник кој:

- 1) врши приватна професионална здравствена дејност без одобрение по член 4 од овој закон;
- 2) не даде прва помош во итен случај, ако ова дејание не претставува кривично дело;
- 3) не го извести надлежниот орган за почетокот, прекинот или престанокот на работата;
- 4) при вршењето на приватната професионална здравствена дејност наплатува повисоки износи од пропишаните;
- 5) употребува непозволени средства за да придобие пациенти;
- 6) не ги дава пропишаните податоци и извештаи на органите што вршат надзор над неговата работа;
- 7) не води пропишана евиденција за болните за кои им укажал здравствени услуги;

Административно-казнената постапка по прекршоците од претходниот став се води според одредбите на Основниот закон за прекршоци.

Член 12

Здравствените работници што вршат приватна професионална здравствена дејност се должни во рок од три месеци по влегувањето во сила на овој закон да ја сообразат својата дејност со неговите одредби.

Член 13

Поблиски прописи за извршувањето на овој закон донесува републичкиот Совет за народно здравје.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

43.

На основа член 21 став 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на Седмата седница на Републичкиот собор одржана на 24 февруари 1959 година и на Седмата седница на Соборот на производителите одржана на 24 февруари 1959 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНИ, ОДЛУКИ И УРЕДБИ СО ЗАКОНСКА СИЛА

I. Се утврдува дека ја изгубиле важноста, било поради тоа што не се во склад со постојниот стопански и општествено-политички систем, било што се извршени, следните прописи донесени од Президиумот на Народното собрание и Народното собрание на Народна Република Македонија и тоа:

1) Повелба за устројството на народните судови на Федерална Македонија („Службен весник на ФМ“ бр. 4/45);

2) Закон за изменување и дополнување Повелбата за устројството на народните судови на Федерална Македонија („Службен весник на ФМ“ бр. 9/45);

3) Закон за располагање со квартири („Службен весник на ФМ“ бр. 25/45) и Закон за изменување и дополнување на Законот за располагање со квартири („Службен весник на НРМ“ бр. 20/46);

4) Закон за накнадување трошковите на судиските засадатели („Службен весник на ФМ“ бр. 25/45);

5) Закон за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби за експропријација на недвижними имоти во општ интерес и да одредува височината на накнадата за гие експропријации („Службен весник на НРМ“ бр. 29/46);

6) Закон за овластување на Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањето од народното стопанство и обновата на земјата („Службен весник на НРМ“ бр. 29/46);

7) Закон за задолжителни курсеви на државните службеници на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48);

8) Закон за државните службеници на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 40/48) и Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 4/49);

9) Закон за надлежноста на месните народни одбори за прописување на административни казни („Службен весник на НРМ“ бр. 38/48);

10) Закон за седмогодишното основно школување („Службен весник на НРМ“ бр. 38/48);

11) Одлука за оснивање Сообраќајна комора на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 19/55);

12) Уредба за регулирање на платите на државните службеници на Федерална Македонија („Службен весник на ФМ“ бр. 6/45); Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за регулирање на платите на државните службеници во Федерална Македонија („Службен весник на ФМ“ бр. 11/45); и Уредба за изменење на чл. 1 од Уредбата за изменење и дополнење на Уредбата за регулирање на платите на државните службеници во НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 31/47), потврдена со Одлука на Народното собрание бр. 878 од 31. XII. 1947 г. („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48);

13) Уредба за оснивање Управа за транспортни претпријатија при Министерството за трговија и снабдување на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 9/47) потврдена со Одлуката на Народното собрание бр. 878 од 31. XII. 1947 година („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48);

14) Уредба за здравствената заштита на физкултурниците на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 15/47) потврдена со Одлуката на Народното собрание бр. 878 од 31. XII. 1947 год. („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48);

15) Уредба за отворање на специјални одделение при основните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 21/47) потврдена со Одлуката на Народното собрание бр. 878 од 31. XII. 1947 година („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48);

16) Уредба за отворање курс за пионерски раководители („Службен весник на НРМ“ бр. 21/47) потврдена со Одлуката на Народното собрание бр. 878 од 31. XII. 1947 година („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48);

17) Уредба за образување двомесечен курс за аптекарски помошници („Службен весник на НРМ“ бр. 23/47) потврдена со Одлуката на Народното собрание бр. 878 од 31. XII. 1947 година („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48);

18) Уредба за полагање приватни испити во средните земјоделски училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 26/47) потврдена со Одлуката на Народното собрание бр. 878 од 31. XII. 1947 година („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48);

19) Уредба за заштита на јавните патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 24/50) потврдена со Одлуката на Народното собрание од 18. IX. 1950 година („Службен весник на НРМ“ бр. 29/50);

20) Уредба за регистрација на стопанските претпријатија на општествените организации („Службен весник на НРМ“ бр. 18/51) потврдена со Одлуката на Народното собрание од 29. V. 1951 год. („Службен весник на НРМ“ бр. 19/51).

II. Се овластува Извршниот совет да ги утврди прописите донесени од Владата односно Извршниот совет и од другите републички органи, што престанале да важат било поради тоа што не се во склад со новиот стопански и општествено-политички зи-

стем, а што не се изрично укинати со други прописи, било поради тоа што се извршени.

III. Со оваа Резолуција не се опфатени изрично укинатите закони и уредби.

IV. Оваа Резолуција влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 0102—42

24 февруари 1959 година

Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател на Соборот на производителите, Борко Темелковски, с. р.	Претседател на Републичкиот собор, Киро Георгиевски, с. р.
---	---

44.

На основа член 9 став 4 од Законот за Универзитетот во Скопје, Народното собрание на Народна Република Македонија на Седмата седница на Републичкиот собор одржана на 24 февруари 1959 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ**

I. Се потврдува Статутот на Универзитетот во Скопје, утврден на седницата на Универзитетскиот совет од 16 октомври 1958 година под бр. 1645.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 38

24 февруари 1959 година

Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател на Републичкиот собор, Киро Георгиевски, с. р.	Претседател на Народното собрание, Лазар Колишевски, с. р.
---	---

45.

На основа точка 1 од став 1, став 2 и став 4 и член 120 од Законот за Универзитетот во Скопје, Народното собрание на Народна Република Македонија на Седмата седница на Републичкиот собор, одржана на 24 февруари 1959 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БРОЈОТ И ЗА ИЗБИРАЊЕ
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ
СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ, КОИ-
ШТО ГИ ИЗБИРА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ**

I. Народното собрание на Народна Република Македонија избира во Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје десет члена.

II. За членови на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје се избираат:

- Марковски Крсте, сојузен народен пратеник;
- Здравковски Петар, народен пратеник;
- Грличков Александар, народен пратеник;
- Стојановски Димче — Мире, народен пратеник;

— Христов Д-р Александар, секретар за законодавство и организација на Извршниот совет;

- Поповски Елисие, сојузен народен пратеник;
- Малинска Веселинка, директор на Радио-Скопје;

— Цамбаз Даре, народен пратеник;

— Поп Антовски Славко, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје; и

— Серафимов Петар, вонреден професор на Техничкиот факултет на Универзитетот во Скопје.

III. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката за одредување бројот и за избирање членови на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје број 1399 од 17 декември 1956 година („Службен весник на НРМ“ број 35/56), важноста на Одлуката за разрешување и избирање член на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје број 1125 од 28 декември 1957 година („Службен весник на НРМ“ број 39/57) и важноста на Одлуката за разрешување и избирање член на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје број 3 од 6 јуни 1958 год. („Службен весник на НРМ“ број 22/58).

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 44/1

24 февруари 1959 година

Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател на Републичкиот собор, Киро Георгиевски, с. р.	Претседател на Народното собрание, Лазар Колишевски, с. р.
---	---

46.

На основа точка 1 од став 1 и став 2 на член 144 во врска со член 145 од Законот за Универзитетот во Скопје, Народното собрание на Народна Република Македонија на Седмата седница на Републичкиот собор одржана на 24 февруари 1959 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БРОЈОТ И ЗА ИЗБИРАЊЕ
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ФАКУЛТЕТСКИТЕ СОВЕТИ
НА ФАКУЛТЕТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО
СКОПЈЕ, КОИШТО ГИ ИЗБИРА НАРОДНОТО
СОБРАНИЕ**

I. Народното собрание на Народна Република Македонија избира во факултетските совети на факултетите на Универзитетот во Скопје по девет члена,

II. За членови на факултетските совети на факултетите на Универзитетот во Скопје се избираат и тоа:

а) во **Факултетскиот совет на Филозофскиот факултет се избираат:**

- Здравковски Петар, народен пратеник;
- Цветковиќ Саво, директор на Заводот за унапредување и проучување на школството на Народна Република Македонија;

- Поповски Никола, директор на Учителската школа во Скопје;

- Старделов Ѓорѓи, писател од Скопје;

- Фемџи Муча, член на Претседателството на Централниот комитет на Народната младина на Македонија;

- Инж. Матик Радомир, директор на Електро-хемискиот комбинат во изградба „Биљана“, Скопје;

- Улчар Адријана, директор на Вишата педагошка школа во Скопје;

- Мазов Иван, новинар од Скопје; и

- Колономос Жамила, народен пратеник.

б) во **Факултетскиот совет на Медицинскиот факултет се избираат:**

- Јаковлевски Трпе, народен пратеник;

- Ѓорѓов Васил, народен пратеник;

- Икономов Ѓорѓи, претседател на Народниот одбор на општина Идадија — Скопје;

- Манева Дилјана, народен пратеник;

- Георгиев Душко, директор на Републичкиот завод за социјално осигурување;

- Камчевски Блажо, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на рударските и металуршките работници на Народна Република Македонија;

- Кузмановски Боге, сојузен народен пратеник;

- Миљовски Боро, главен и одговорен уредник на „Нова Македонија“; и

- Попадик Вукашин, директор на Централниот хигиенски завод.

в) во **Факултетскиот совет на Земјоделско-шумарскиот факултет се избираат:**

- Митевски Методи, народен пратеник;

- Димитриевски Мито, сојузен народен пратеник;

- Петровски Милан, народен пратеник;

- Стаменков Владо, народен пратеник;

- Инж. Николовски Филип, помошник секретар во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;

- Брајковски Живко, претседател на Главниот задружен сојуз на Народна Република Македонија;

- Инж. Оровчанец Илија, директор на Земјоделско-испитателниот институт;

- Инж. Грујоски Борис, помошник секретар во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет; и

- Ем Д-р Ханс, вонреден професор на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје.

г) во **Факултетскиот совет на Техничкиот факултет се избираат:**

- Инж. Георгиевски Киро, народен пратеник;

— Инж. Паплер Славко, директор на Заводот за геолошки истражувања на Народна Република Македонија;

— Анастасов Киро, потпретседател на Народниот одбор на Скопска околија;

— Косев Стојан, заменик директор во Заводот за стопанско планирање на Народна Република Македонија;

— Стојановски Миле, професор во Средно-техничкото училиште во Скопје.

— Христов Страшо, сојузен народен пратеник;

— Инж. Киријас Тиберије, секретар на Советот за социјална политика и комунални прашања на Народна Република Македонија;

— Дуганова Васка, народен пратеник; и

— Симитчиев Асен, народен пратеник.

д) во Факултетскиот совет на Економскиот факултет се избираат:

— Романо Мориц, народен пратеник;

— Симоновски Живко, член на Секретаријатот на Републичкиот совет на синдикатите;

— Петровски Светозар, секретар за општи стопански работи на Извршниот совет;

— Бурзевски Ванчо, народен пратеник;

— Миљовски Киро, редовен професор на Економскиот факултет на Универзитетот во Скопје;

— Трајановски Драги, народен пратеник;

— Тонев Бошко, директор на Народната банка на ФНРЈ — централа за Народна Република Македонија;

— Дуковски Ристо, потпретседател на Народниот одбор на Скопска околија; и

— Чемерски Ангел, директор на Заводот за стопанско планирање на Народна Република Македонија.

ѓ) во Факултетскиот совет на Правниот факултет се избираат:

— Корабар Перо, народен пратеник;

— Кантарциски Димо, судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија;

— Тозија Драги, државен потсекретар во Државниот секретаријат за внатрешни работи;

— Групче Асен, претседател на Врховниот суд на Народна Република Македонија;

— Атанасовски Атанас, судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија;

— Гривчев Васил, потпретседател на Народниот одбор на Скопска околија;

— Дуковски Јован, јавен обвинител на Народна Република Македонија;

— Крстевски Александар, секретар за општа управа на Извршниот совет; и

— Хаџи Василев Миле, советник во Народното собрание.

е) во Факултетскиот совет на Природо-математичкиот факултет се избираат:

— Попов Благој, народен пратеник;

— Унковски Ванчо, народен пратеник;

— Петковски Боро, уредник на весникот „Труд-беник“;

— Лукич Стјепан, професор на Вишата педагошка школа во Скопје;

— Пекевски Боро, директор на Заводот за статистика на Народна Република Македонија;

— Поповски Душко, член на Претседателството на Централниот комитет на Народната младина на Македонија;

— Гилберт Д-р Флумијани, редовен професор на Природо-математичкиот факултет на Универзитетот во Скопје;

— Тошев Димче, доцент на Природо-математичкиот факултет на Универзитетот во Скопје; и

— Ставрев Љупчо, секретар на Централниот комитет на Народната младина на Македонија.

III. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката за одредување бројот и за избирање членови на факултетските совети на факултетите од Универзитетот во Скопје, број 1399 од 17 декември 1956 година („Службен весник на НРМ“ бр. 35/56) и важноста на Одлуката за разрешување и избирање член на Факултетскиот совет на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје број 4 од 6 јуни 1958 година („Службен весник на НРМ“ бр. 22/58).

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 44/2

24 февруари 1959 година

Скопје

Народно собрание на Народна Република Македонија

Претседател на Републичкиот собор, Киро Георгиевски, с. р.	Претседател на Народното собрание, Лазар Колишевски, с. р.
--	--

47.

На основа член 169 став 2 од Законот за здружувањето во стопанството Народното собрание на Народна Република Македонија на Седмата седница на Соборот на производителите одржана на 24 февруари 1959 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ДИСТРИБУТИВНИТЕ ЕЛЕКТРИЧНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I Се одобрува Статутот на Стручното здружение на дистрибутивните електрични претпријатија на Народна Република Македонија број 38 од 3 октомври 1958 година.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 35

24 февруари 1959 година

Скопје

Народно собрание на Народна Република Македонија

Претседател на Соборот на производителите, Борко Темелковски, с. р.	Претседател на Народното собрание, Лазар Колишевски, с. р.
--	--

48.

Народното собрание на Народна Република Македонија, на Седмата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 24 февруари 1959 година, откако го ислуша експозето на претставникот на Извршниот совет и ја разгледа Анализата за положбата и проблемите во станбено-комуналната изградба, урбанизмот и станбените заедници во Народна Република Македонија констатира дека:

1. Во Народна Република Македонија, во периодот од ослободувањето до денеска, за решавањето на проблемите од станбено-комуналната област и урбанизмот беа правени знатни напори и покрај тоа што поголемиот дел од расположивите инвестиции беа издвојувани за јакнење на производно-материјалната база на земјата.

Постигнатите резултати во споменатиот период во станбено-комуналната област и урбанизмот се мошне големи. Во цела Народна Република Македонија, помеѓу 1945—1957 година се изградени 37.479 станови при што биле вложени околу 45 милијарди динари. Во последните две години т.е. во 1957 и 1958 година, во станбената изградба се инвестирани 3,8 милијарди динари општествени средства и изградено 3.141 стан со 176.770 м² нето станбена површина.

За изградбата на комунални објекти (водоводи, канализации, улици, зелени површини итн.), чии број е исто така голем, се инвестирани околу 5 милијарди динари.

И покрај ваквата обемна станбено-комунална изградба, поради низа објективни фактори (заостанатоста) во секој поглед на наследениот од минатото станбен фонд, брзиот развој на индустријата и другите стопански области, брзиот процес на урбанизацијата на населението итн.) станбено-комуналниот стандард на населението не се покачуваше пропорционално со брзиот пораст на потребите. Како резултат на ваквата положба, се до крајот на 1957 година, имавме извесно влошување на станбените услови во градските населби а особено во поголемите градови каде што и стопанскиот развој беше многу појак (голем механички прилив на населението).

2. Вложувањето од година во година на се значителни средства како од општинските фондови за кредитирање на станбената изградба така и од другите извори (буџетски средства, средства од стопанските и други организации и установи, самопридонесите, доброволната работа, средствата за станбена изградба на самите граѓани било да се тие вложуваат преку станбени задруги или индивидуално итн.) од една страна и донесените конкретни прописи од друга страна, овозможуваат многу поинтензивна станбено-комунална изградба, и даваат основа за решавање на станбено-комуналните и други проблеми и тоа во склад со вистинските потреби и можности.

3. Низата мерки преземени во изминатиот период (административната прерасподелба на станбениот фонд во првите години по ослободувањето, изградбата на нови станови, подобрувањето на просечниот квалитет на новоизградените станови итн.)

придонесоа на голем број трудбенички семејства значително да се подобри станбената положба, односно овозможија извршување на порамномерна расподелба на расположивиот станбен фонд.

4. Со воведувањето на новиот стопански систем а особено со формирањето на наменските фондови за кредитирање на станбената изградба, беа создадени потребните услови за отклонување на пречките што го отежнуваа решавањето на многубројните проблеми од станбено-комуналната област и урбанизмот.

Во текот на 1958 година, беа донесени прописи за усмерување и општествена контрола на станбената изградба, како и прописи за национализација на поголемите наемни згради и градежните земјишта што во знатна мера ќе придонесе идната станбена изградба да се одвива поекономично.

5. Вложените материјални средства за решавањето на комуналните проблеми во градовите и другите населени места овозможија поинтензивна комунална изградба. Иако, ориентацијата била главна на изградба на водоводи сепак, е изграден во изминатиот период и голем број други комунални објекти.

6. Општественото управување со станбените згради последниве години ја покажа својата оправданост и даде видни резултати, кои се огледуваат не само во поголемата грижа и подобро чување на станбениот фонд, но и во успешното решавање на другите прашања во врска со управувањето и расподелбата на станбениот фонд во новите услови на социјалистичка изградба на нашата земја.

7. Сојузната народна скупштина во текот на 1957 година разгледувајќи ја проблематиката на постојните станбени заедници чија полна афирмација ја отежнуваа низа тешкотии, ја конкретизира улогата на станбените заедници во нашите нови услови.

Комуните, политичките и општествените организации особено во поголемите градови сериозно се заложиле во 1958 година не само за формирањето но и за правилното функционирање на новите станбени заедници. Меѓутоа, новите станбени заедници сеуште наидуваат на голем број тешкотии и пречки, кои со добра координирана активност од сите заинтересирани треба да се отклонат.

Имајќи ги предвид постигнатите резултати од една страна и слабостите односно пропустите во досегашната работа при решавањето на проблемите од областа на станбено-комуналната изградба, урбанизмот и општественото управување со станбениот фонд од друга страна и сметајќи дека веќе се создадени потребните услови кои ќе го обезбедат постепено и покомплексно решавање на проблемите од споменатите области,

на основа член 21 став 3 од Уставниот закон за основите на општественото и политичко устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и член 108 став 2 од Деловникот на Народното собрание на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија ја донесува следната

ПРЕПОРАКА

за станбено-комуналната изградба, урбанизмот и станбените заедници

I.

Поради големите потреби на населението од нов станбен фонд, кон решавањето на станбениот проблем ќе треба да се оди не само преку зголемување на финансиските средства, туку и преку изградба на поевтини и поскупо, како и во поглед на површините, така и во поглед на опременоста станови, кои ќе одговараат на постигнатиот развој на општата и станбената култура на населението и на нашите материјални можности.

За подобрување на нивото на станбениот стандард на населението е потребно:

1. Политиката за идната станбена изградба на родните одбори треба да ја определуваат само преку квалитетно изработени, комплексни и конкретизирани повеќегодишни програми за станбена изградба, со потребната економско-техничка документација.

Програмот и станбената изградба треба да обезбеди систематска, планска и рационална станбена изградба во населените места во општинското подрачје, бидејќи таа ќе претставува основа по која урбанистичките, комуналните и другите надлежни органи на народниот одбор ќе издаваат локации, одобруваат идејни и главни проекти, издаваат дозволи и други акти во врска со станбената изградба итн.

При изработката на повеќегодишните програми за станбена изградба треба да се води посебно сметка за следното:

— станбената изградба задолжително да се посматра во склопот на една урбанистичка целина;

— изградбата на привремени палијативни и приземни станбени згради на слободни простори во околностите на зафатот на урбанистичкиот план на населеното место не би требало да доаѓа предвид при решавањето на станбениот проблем;

— големината, опременоста, квалитетот и структурата на становите да биде во склад со прописите за усмерување на станбената изградба;

— за применување методот на концентрирана и комплексна станбена изградба во што поголеми станбени зони или блокови, со што би се овозможило остварувањето не само на подобар континуитет во градбата на станови но и поевтинување на градбата и правилно изведување на реконструкциите во нашите градови;

— применувањето на што поуспешни, подобрани и порационални проекти за типски станови, кои би можеле во голема мера да допринесат за поевтинување на станбената изградба.

2. Кредитната политика на наменските фондови за станбена изградба, треба до максимум да се прилагоди кон мерките за рационализација на станбената изградба. Притоа, фондовите за кредитирање на станбената изградба треба да служат како основен мобилизатор на средства од сите извори во идната станбена изградба.

Преку расподелбата на средствата од фондовите за кредитирање на станбената изградба народните одбори треба да водат одредена политика, со

која ќе се обезбеди изградба на станови, првенствено за оние трудбеници кои имаат најголема потреба од станови.

3. Станбеното задругарство треба во иднина да се развива на поширок фронт, бидејќи тоа претставува многу важен облик за мобилизирање на индивидуални средства односно за мобилизирање на активност на самите граѓани во станбената изградба.

4. До зголемување на финансиските средства за станбена изградба може да се дојде и преку политиката на постепено воведување на извесни економски елементи во станарината т. е. со воведување на дополнителни станарини за оние станови кои имаат поголем конфор и поголеми станбени површини отколку се одредени со нормативите, би се овозможил и полесен премин кон полна економска станарина и поголеми средства за одржување на станбениот фонд и постапно би се ублажила несоразмерната расподелба на постојниот станбен фонд.

За посправедливо регулирање на потстанарските односи треба да се максимираат кирните за издавање под наем на станбени простории од приватна сопственост или станбените простории во општествена сопственост кога самите корисници заземаат потстанарски односи.

5. Усовршувањето на организацијата за градење на станбени згради односно станови, за убрзувањето и поевтинувањето на градбата успешно може да се решава со создавање на поголеми градежни претпријатија кои би биле специјализирани за станбена изградба.

За да се постигне оваа цел би требало, преку одреден инвеститор, од името на сите непосредни инвеститори, да се склучува договор за подолг временски период со сите заинтересирани претпријатија здружени како кооперанти (градежни претпријатија, проектни организации, претпријатија за производство на градежни материјали, претпријатија за занаетчиски услуги и сл.). На овој начин ќе се овозможи да се создаваат кооперантски односи помеѓу сите заинтересирани фактори во областа на станбената изградба.

6. Натомошно унапредување на системот на градењето, односно поевтинувањето на станбената изградба да биде условено од извршување на реконструкција и модернизација на индустријата за градежни материјали и градежни елементи.

За таа цел, народните одбори и надлежните републички органи треба да ги преземат потребните мерки:

— за зголемување капацитетите на туланите и тоа преку реконструкции на веќе постојните и изградба на нови капацитети, а особено по однос на асортиманот и квалитетот;

— за ориентација на индустријата на градежни материјали кон производство на шупливи производи, монтажни елементи, конструкции и нови градежни материјали, со што би се овозможило постапно воведување на индустриски начин на градење на станови;

— за модернизација на производството на каменни материјали (кршен камен, чакал и песок).

7. Со порастот на обемот на станбената изградба, занаетчиско-завршните капацитети, кои се сега тесно грло за побрзата изградба на станови, ќе

претставуваат тежок проблем и мошне голема пречка за поинтензивна станбена изградба. Поради тоа, би требало не само градежните претпријатија но и самите општински народни одбори посериозно да се зафатат со организацијата и формирањето на нови занаетчиски капацитети, како и со систематско издигање на потребниот стручен кадар.

8. Бидејќи концентрацијата на сè поголеми општествени средства во фондовите за кредитирање на станбената изградба е важен услов за континуирана и поширока изградба, општинските народни одбори особено на поголемите градови, би требало да се зафатат со образување на заводи или управи за станбена изградба, кои би ја организирале и спроведувале станбената изградба на подрачјето на еден град, општина или цела околина. Би требало до максимум да се ограничи изведувањето на станбената изградба преку непосредни инвеститори (подготовка на техничка документација, лиценции и изведување).

9. За да би се подготвачките работи за станбената изградба благовремено и квалитетно извршување, треба проектирањето да се врши знатно пред градењето.

10. Да би се застанало на пат на дивата станбена изградба, општинските народни одбори треба да ја зајакнат градежната инспекција, како би се дивата градба спречувала уште во самиот почеток на градбата.

11. Одделни напори треба да се прават и за одржувањето на постојниот станбен фонд, со што ќе се овозможи продолжување векот на траењето на старите станбени згради.

II.

За да се обезбеди што поправилно оформување на просторот, т. е. да би развитокот на градовите и останатите населени места бил што поправилно усмерен е потребно од страна на општинските народни одбори да се преземе следното:

1. Изработката на урбанистичките планови да се базира на солидни економско-технички подлоги. За постигање на ова треба да постои ориентација кон посистематско издигнување на потребниот урбанистички кадар во околските и општинските народни одбори.

2. Да се преземат потребни мерки за изработка на детални геодетски подлоги за оние градови и населени места за кои такви сеуште не постојат.

3. Преку општинските буџети би требало благовремено да се обезбедуваат потребните финансиски средства за изработка на урбанистичките планови.

III.

За што поуспешно решавање на многубројните проблеми од комуналната област, општинските народни одбори треба да ги преземат следните мерки:

1. Да се воведат системот на самофинансирање на оние комунални фондови кои за тоа имаат услови, водејќи притоа сметка за реалната заработувачка на трудбениците. Овие фондови организационо да се издвојат од оние што немаат услови да се самофинансираат.

2. За планска изградба на комуналните фондови е потребно да се изготват повеќегодишни про-

грами за комунална изградба. Притоа, како приоритетно да се земат водоводите, канализациите и улиците. Во овие програми најважно е да се направи конкретизиран план за реализирање на истите со мобилизирање на сите можни извори (дел од фондовите за кредитирање на станбената изградба, дел од штедните влогови, доброволна работа, самопридонес и слично).

IV.

Со цел што побрзо и насекаде каде што постојат услови да се формираат нови станбени заедници или воколку се формирани истите да се организационо зајакнат, е потребно да се преземе следното:

1. Општинските народни одбори и другите заинтересирани органи и организации треба да покажат уште поголема иницијатива, како би се процесот за формирање на нови станбени заедници одвивал што побрзо, а особено на сервисите и установите за кои има сигурна перспектива за економско делување. За формирањето на сервисите треба да се посебно заангажираат и самите станбени заедници.

2. Да би можле веќе формираните нови станбени заедници што побрзо да ги решаваат организационите, финансиско-материјалните и други прашања, потребно е да им се даде поддршка во секој поглед.

3. Полн успех во организирањето и работата на новите станбени заедници може да се постигне ако постои тесна координација помеѓу станбените заедници, општинските народни одбори, заинтересираните органи и организации.

4. Од посебна важност за што побрза афирмација на новите станбени заедници може да биде помошта која би требало да им ја даваат стопанските организации кои се наоѓаат на територијата на поодделните станбени заедници.

Народно собрание на Народна Република Македонија

НС Бр. 40
24 февруари 1959 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

49.

На основа член 110 и 111 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 18/56), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА ДОХОД КОЈ КЕ СЕ НАПЛАТУВА ВО ПРВО, ВТОРО, ТРЕТО И ЧЕТВРТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1959 ГОДИНА

I.

Даночните обврзници на данокот на доход од земјоделство, на данокот на доход од самостојни занимања и имоти и данокот за употреба на туѓа работна сила за I, II, III и IV тримесечје на 1959 го-

дина данокот го плаќаат во проценти определени со оваа одлука.

II.

Даночните обврзници на данокот на доход од земјоделство за I, II, III и IV тримесечје на 1959 година, данокот го плаќаат во следните проценти од извршениот разрез на данокот на доход од земјоделство за 1959 година, а додека истиот не биде извршен од извршениот разрез за 1958 година и тоа на подрачјето на:

I трим. II трим. III трим. IV трим.

1. Скопска околија	24	25	25	26
2. Битолска околија	26	20	25	29
3. Кумановска околија	27	15	28	30
4. Охридска околија	25	15	25	35
5. Тетовска околија	17	20	33	30
6. Т. Велешка околија	21	24	27	28
7. Штипска околија	25	20	25	30

Народните одбори на околииите најдоцна до 20. III. 1959 година можат да пропишат поголеми односно помали проценти по кои ќе се наплатува разрезаниот данок на доход од земјоделството на подрачјето на одделните општини, под услов со вака одредените проценти да се обезбеди масата на данокот на доход од земјоделството која би се наплатувала со примената на процентите од оваа одлука на подрачјето на околијата.

III.

Даночните обврзници на данокот на доход од самостојни занимања и имоти за I, II, III и IV тримесечје на 1959 година на име данок плаќаат по 25% од годишниот паушално разрезан данок на доход за 1959 година, односно од разрезаниот данок за 1957 и 1958 година и тоа на подрачјето на сите околии.

IV.

Даночните обврзници на данокот за употреба на туѓа работна сила за I, II, III и IV тримесечје за 1959 година плаќаат данок на доход од процентите определени во точка II односно точка III на оваа одлука.

V.

Народните одбори на општините се должни најдоцна до 28. III. 1959 година на вообичаен начин да ги објават процентите по кои даночните обврзници се должни да го плаќаат данокот на доход по тримесечја.

VI.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—477/1

2 март 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

50.

На основа член 3 и 47 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“ број 26/54), член 6 и 10 од Законот за заштита на добитокот од заразните болести („Службен весник на НРМ“ бр. 9/56) и член 13 под а точка 2 и б точка 5 од Уредбата за пренесување на работите во надлежност на републичките органи на управата односно републичките совети („Службен весник на НРМ“ бр. 25/58), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

НАРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И СПРОВЕДУВАЊЕТО МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ДОБИТОЧНИТЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1959 ГОДИНА

I.

По одредбите на оваа наредба народните одбори на општините и околииите во 1959 год. ќе ги организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување на овие добиточни заразни болести:

1. Бес
2. Туберкулоза
3. Бруцелоза
4. Антракс
5. Шушкавец
6. Чума по свињите
7. Врбанац (црвен ветар) по свињите
8. Краста
9. Чума по птиците
10. Сакагија
11. Заразна кривотница кај овците
12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата
13. Тифус кај домашните птици и белата дрскавица кај пилињата
14. Белодробна стронгилоза кај овците
15. Пироплазмоза
16. Заразните болести кај пчелите

1. Бес

а) Превентивно инјектирање на кучињата против бесот на целата територија на НРМ ќе се изврши до 15 април 1959 година;

б) Кучињата постари од три месеци кои не бидат инјектирани мораат да се уништат;

в) Истовремено со инјектирањето против бесот ќе се врши и дехелментизација на кучињата.

2. Туберкулоза

а) Општа и задолжителна туберкулинизација на сите говеда ќе се изврши во сите општествени и задружни стопанства и населбите што ќе ги одреди Управата за ветеринарна служба при Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

3. Бруцелоза

а) Во сите општествени и задружни стопанства и населбите што ќе ги одреди Секретаријатот за земјоделство и шумарство ќе се земе крв од сите говеда и свињи за преглед на бруцелоза, најдоцна до 30. VI. 1959 година.

4. Антракс

а) Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши двократно инјектирање на добиток против болеста антракс. Надлежниот околиски ветеринарен инспектор ќе одреди кои места на подрачјето на околицата се сметаат за антраксни дистрикти.

Регистрираните населби како дистрикти на антраксот во кои во последните 6 години не е установен антракс кај добитокот нема да се третираат како дистрикти на антраксот;

б) Ако општонародните стопанства се стационарни антраксни дистрикти ќе се изврши двократно инјектирање.

в) Првото превентивно инјектирање ќе се изврши најдоцна до 31 мај 1959 година, а второто 5 месеци по првото инјектирање.

5. Шушкавец кај говедата

а) Мерките пропишани за инјектирање на добитокот против антраксот ќе се применуваат и за превентивното инјектирање на говедата против шушкавецот.

6. Чума по свињите

а) Општо задолжително двократно инјектирање на свињите против чумата ќе се изврши во сите општонародни и задружни стопанства, како и на свињите на територијата на Кумановска и Скопска околица, потоа на подрачјето на општините: Пробиштип, Св. Николе, Берово, Пехчево, Делчево и Ново Село.

Задолжително двократно инјектирање ќе се изврши и во сите населби во кои е установена чумата по свињите во текот на 1958 година.

Советот надлежен за ветеринарство на Штипска околица може во случај на потреба задолжителното инјектирање на свињи против чумата, да го прошири и на други општини.

Првото превентивно инјектирање ќе се изврши најдоцна до 30 април 1959 год. а второто пет месеци по првото;

б) Превентивно инјектирање ќе се врши со кристал виолет вакцина.

Ослободени односно атенуирани вируси можат да се употребуваат само со специјално одобрување од Управата за ветеринарна служба при Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;

в) Свињите кои се терат на заедничко пасиште или жирење морат предварително да бидат заштитено инјектирани најмалку на 21 ден пред тргнувањето;

г) Свињите кои се терат или транспортираат од една околица во друга, ако служат за натамошно одгледување, пред тргнувањето односно утоварот треба задолжително да се серумираат, доколку не се превентивно заштитени.

7. Црвен ветар по свињите

а) Превентивно инјектирање на свињите против црвениот ветар кај свињите ќе се изврши во краевите што се стационарно заразени со црвениот ветар кај свињите.

Надлежниот околиски ветеринарен инспектор ќе ги одреди местата што се сметаат за стационарно односно повремено заразени.

8. Краста

а) Во подрачјата во кои владееше крастата во текот на минатата година, најдоцна до крајот на април ќе се изврши преглед на добитокот за краста

До 15 октомври 1959 год. ќе се изврши и двократно капење на овците од сите стада во кои беше установена крастата во текот на 1958 година, односно во кои ќе биде таа установена до 15 октомври 1959 година;

б) Овците од стадата што одат на летна испаша а во кои имало краста во 1958 година односно во кои ќе се појави таа во периодот пред тргнувањето на летна испаша, задолжително треба да се искапат најмалку еднаш уште дури се на зимните пасишта.

За стадата овци кои подлежат на капење по претходниот став, доколку не бидат искапени, надлежните ветеринарни инспектори не смеат да дадат уверенија за здравственост.

9. Чума по птиците

а) Задолжително превентивно инјектирање на кокошките против чумата со муктезар вакцина ќе се изврши во времето од 1 октомври до 31 декември 1959 година;

б) Во случај на појава на чума сите кокошки во незаразените дворови во населбата ќе се инјектираат превентивно против чумата, а во заразените дворови ќе се примени колење и др. ветеринарно-санитарни мерки, сходно постојните прописи;

в) Во општонародните и задружните стопанства што се занимаваат со одгледување на кокошки ќе се изврши задолжително инјектирање на пилињата против чумата.

10. Сакагија

а) Во сите населби во кои сакагијата е установена во 1957 год. ќе се изврши еднократна офталмомалеинизација и земање на крв на сиот еднокопитен добиток до крајот на ноември 1959 година.

Во сите населби во кои сакагијата е установена во текот на 1958 година ќе се врши двократна офталмомалеинизација и земање на крв на сиот еднокопитен добиток.

Првата офталмомалеинизација и земање на крв ќе се изврши до крајот на јуни, а втората до крајот на ноември 1959 година;

б) Во општонародните и задружните стопанства задолжително ќе се изврши офталмомалеинизација и земање на крв за преглед на сакагија од сиот еднокопитен добиток.

Двократна офталмомалеинизација односно земање на крв ќе се изврши во оние општонародни и задружни стопанства во кои сакагијата е установена во последните две години;

в) Шумските и другите работилишта што работат со еднокопитен добиток должни се да преземат мерки ангажираните коњи да бидат прегледани за сакагија. Негативниот резултат ветеринарната станица го забележува на пасошот или на сопственикот на добитокот му издава потврда;

г) Лицата кои стално се предвижуваат со еднокопитен добиток од околица во околица, должни се тие животни да ги подвргнат на преглед за сакагија секој 40 дена. Негативниот резултат ветери-

нарната станица ќе го забележи на грбот на пасошот или на сопственикот ќе му издаде потврда.

11. Заразна кривотница кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на заразната кривотница и лекување на овците во стадата за кои се утврди да се заразени со заразната кривотница.

На лекување подлежат сите овци во заразеното стадо.

12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши двократно заштитно инјектирање на овците против ентеротоксемијата и заразниот пролив во подрачјата каде се јавуваат.

Околинските ветеринарни инспектори ќе ги одредат населбите и стопанските организации каде ќе се изврши предното инјектирање.

13. Тифусот кај домашните птици и бела дрскавица кај пилињата

Во борбата против тифусот кај домашните птици и белата дрскавица кај пилињата ќе се постапува во сè спрема Наредбата за спречување и отстранување на тифусот кај кокошките и белата дрскавица кај пилињата („Службен весник на НРМ“ бр. 23/57).

14. Белодробна стронгилоза

Лекување на овците против белодробна стронгилоза ќе се врши во населбите и стадата каде таа ќе се појави.

За оваа цел е потребна претходна согласност на околинскиот ветеринарен инспектор.

15. Пироплазмоза

Во времето од месец мај до месец септември да се изврши двократно капење со противкрелжни средства на сите овци и овни од расата мерино а по можност и на сите мерино-мелези.

16. Заразни болести по пчелите

Ќе се изврши преглед на сите кошници и сандаци пчели во општонародните и задружните стопанства, а спрема можностите и во индивидуалните стопанства.

III.

Туберкулинизација на говедата и домашните птици и офталмомалеинизација на еднокопитниот добиток, можат да вршат само ветеринарни лекари.

Сите останати стручни работи од дел II можат да ги вршат и ветеринарните техничари.

Ветеринарните болничари можат да вршат инјектирање на кучиња против бесот и претпазно инјектирање на домашни птици против чумата.

IV.

Во случаите кога за некоја од акциите од дел II на оваа Наредба е потребна согласност на околинскиот ветеринарен инспектор, фактурите за тие акции што ги издава ветеринарната станица, пред наплатата треба задолжително да бидат заверени од околинскиот ветеринарен инспектор.

V.

Евиденција за напред изнесените акции се води по установените обрасци.

По 10 дена од свршетокот на секоја од напред наброените акции, ветеринарната станица доставува извештај до општинскиот и околинскиот ветеринарен инспектор, а по 20 дена од свршетокот на акцијата околинскиот ветеринарен инспектор за своите подрачја доставува сумарен извештај до Управата за ветеринарна служба при Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

VI.

Поподробни напатствија и инструкции за спроведувањето на оваа наредба ќе дава Управата за ветеринарна служба при Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

VII.

Оваа наредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1523

21 февруари 1959 година

Скопје

Секретар

за земјоделство и шумарство
на Извршниот совет,
Методи Митевски, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 71, на страна 295 е запишана под назив: Општа земјоделска задруга „Маџари“, со седиште во с. Маџари — Скопско. Предмет на работењето на задругата е:

— Ќе го организира унапредувањето на земјоделското и сточарското производство на својата територија, по пат на кооперација со земјоделските производители и со организирање разни други мерки и акции во земјоделското и сточарското производство, како и со организирање на сопствени дејности и погони во областа на земјоделското и сточарското производство (припусни, семечистачки, машински и други станици, насади, сточарски фарми, економии и др.);

— Организира заедничка набавка на средства за земјоделското производство и широката употребувачка за своите потреби и за потребите на своите членови и земјоделците на својата територија;

— Организира откуп и продажба на производите на задругата, своите членови и земјоделците од својата територија;

— Организира преработка на земјоделските производи на задругата, задругарите и земјоделците од својата територија;

— Работи за стручното, културно-просветното и економското издигање на земјоделските производи;

— Организира штедно-кредитна служба согласно постојните законски прописи и врши кредитирање на земјоделците со банкови кредити;

— Организира услужни занаетчиски и други работилници за вршење услуги на задругарите и другите земјоделци;

— Организира производство на домашни рако-творби на својата територија; и

— Организира собирање, откуп и продажба на шумски плодови и лековити растенија.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината „Саат Кула“ Скопје бр. 1659 од 11-III-1958 година.

Членови на Управниот одбор на задругата се: Трајан Тасевски, Перо Димитровски, Стеван Тодоров, Љубе Трпковски, Љубе Спасовски, Перо Трајковски и Панче Димовски. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Љубомир Николов Трпковски, Петар Спасов Димитровски и Трајан Томов Спасовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 180/58. (355)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-I-1958 год. под ред. бр. 1, на страна 148 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Штип. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на намештај од сопственото производство на Претпријатието „Треска“ — Скопје, како и продажба на производи од други дрвно-индустриски претпријатија поради дополнување на есортиментот.

Продавницата е основана од Претпријатието за намештај „Треска“ — Скопје, а согласно со одобрението на НО на општината Штип бр. 13855 од 22-I-1958 година.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Варадиновски Петар.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 11/58. (345)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 85, на страна 345 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Митре и Стеван“ од с. Горно Којнаре — Продавница во село Горно Којнаре. Предмет на работењето на продавницата е: да набавува, купува и продава разни индустриски стоки од широка потрошувачка за членовите задругари и други; да набавува и купува разни стоки од селскостопанското производство.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Табановце бр. 8133 од 24-I-1958 година.

За раководител на продавницата е назначен Симиќ Митов Влајко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 100/58. (389)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 336, на страна 887 е запишана под фирма:

Претпријатие — дуќан за колонијал „Кристал“ — Скопје — Продавница бр. 2 на „Бит Пазар“ во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со колонијални стоки на мало.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината „Кале“ Скопје бр. 989 од 22-II-1958 година.

За раководител на продавницата е назначен Максим Серафимов Сековски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 104/58. (396)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 233, на страна 679 е запишано под фирма: Столарско претпријатие „Бор“, со седиште во Тетово. Предмет на работењето на претпријатието е: изведување на столарски работи на градежништвото, вршење услуги од столарскиот занает, мебелостоларски работи, качарски производи и услуги и стаклорезачки услуги.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Тетово бр. 17995 од 17-II-1958 год.

За директор на претпријатието е назначен Ристо Николовски, кој заедно со Васко Илиев Трифуновски, шеф на сметководството, и Никола Филиповски, технички раководител, претпријатието ќе го потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 163/58. (408)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 86, на страна 351 е запишана под назив: Земјоделска задруга „Ран производ“, со седиште во с. Ваков — Кумановско. Предмет на работењето на задругата е: набавува, купува и продава разни стоки од стопанската дејност; набавува и продава разни индустриски стоки од широка потрошувачка на членовите задругари и други; работи на унапредувањето и развивањето на лозарството и овоштарството во задругата, како и за потребите на своите членови и други; врши кредитирање на своите членови-задругари спрема нивната кредитна способност со инвестициони и краткорочни кредити.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Орашец бр. 267 од 31-I-1958 г.

Членови на управниот одбор на задругата се: Маневски Т. Борис, претседател, Божиновски Димчо, Христовски Т. Васил, Јовановски Б. Трајан и Божиновски Ивко. Задругата ќе ја потпишуваат Маневски Трајанов Борис и Тасевски Ефремов Владо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 169/58. (415)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 73, на страна 307 е запишана под назив: Општа земјоделска задруга „Вера Јоциќ“, со седиште во с. Сингелич — Скопско. Предмет на работењето на задругата е:

— го организира унапредувањето на земјоделското и сточарското производство на својата територија, по пат на кооперација со земјоделските про-

изводители и со организирање разни други мерки и акции во земјоделското и сточарското производство, како и со организирање на сопствени дејности и погони во областа на земјоделското и сточарското производство (припусни, семечистачки, машински и други станици, насади и сточарски фарми, економии и др.);

— организира заедничка набавка на средства за земјоделското производство и широката потрошувачка за своите потреби и за потребите на своите членови и земјоделците од својата територија;

— организира откуп и продажба на производите на задругата, своите членови и земјоделците од својата територија;

— организира преработка на земјоделските производи на задругата, задругарите и земјоделците од својата територија;

— работи на стручното, културно-просветното и економското издигање на земјоделските производители;

— организира штедно-кредитна служба согласно постојните законски прописи и врши кредитирање на земјоделците со банкови кредити;

— организира услужни занаетчиски и други работилници за вршење на услуги на задругарите и другите земјоделци;

— организира производство на домашни ракотворби на својата територија;

— организира собирање, откуп и продажба на шумски плодови и лековити билки.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината „Саат Кула“ — Скопје бр. 618 од 11-III-1958 година.

За претседател на задругата е назначен Алекса Марцекич. Задругата ќе ја потпишуваат Алекса Марцекич, Крсто Костов Атанасовски и Џемаил Абдулов Мемедовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 154/58. (416)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 72, на страна 301 е запишана под назив: Општа земјоделска задруга „Бел камен“, со седиште во с. Арачиново — Скопско. Предмет на работењето на задругата е: го организира унапредувањето на земјоделското и сточарското производство на својата територија по пат на кооперација со земјоделските производители и со организирање разни други мерки и акции во земјоделското и сточарското производство, како и со организирање на сопствени дејности и погони во областа на земјоделското и сточарското производство (припусни, семечистачки, машински и други станици, насади, сточарски фарми, економии и др.); организира заедничка набавка на средства на земјоделското производство и широката потрошувачка за своите потреби и за потребите на своите членови и земјоделците на својата територија; организира откуп и продажба на производите на задругата, своите членови и земјоделците од својата територија; организира преработка на земјоделските производи на задругата, задругарите и земјоделците од својата територија; работи на стручното, културно-просветното и економското издигање на земјоделските про-

изводители; организира штедно-кредитна служба согласно постојните законски прописи и врши кредитирање на земјоделците со банкови кредити; организира услужни занаетчиски и други работилници за вршење услуги на задругарите и другите земјоделци; организира производство на домашни ракотворби на својата територија; организира собирање, откуп и продажба на шумски плодови и лековити билки.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината „Саат Кула“ — Скопје бр. 301 од 11-III-1958 година.

Задругата ќе ја потпишуваат претседателот Анчевски Велко и управникот Тошевски Блажо, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 155/58. (417)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 328, на страна 1007 е запишана под фирма: Фабрика за чевли „Пролетер“ — Белград — Продавница, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сопственото производство и чевли од други производители поради дополнување на асортиманот согласно чл. 25 од Уредбата за трговската дејност во трговските претпријатија и дуќани.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Титов Велес број 03—18779 од 3-III-1958 год.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Никола Котев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 178/58. (419)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 234, на страна 685 е запишано под фирма: Индустриска кланица — Тетово во изградба. Предмет на работењето на кланицата е: колење добиток, ладно конзервирање на месо и преработка на др. продукти.

Кланицата е основана со решението на НО на општината Тетово бр. 2220 од 4-III-1958 година.

Кланицата ќе ја потпишуваат директорот Стипац Анте и книговодителот Борис Деспотовски во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 174/58. (420)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 201, на страна 601 е запишана под фирма: Фабрика за производство на конзерви во изградба — Куманово. Предмет на работењето на фабриката е: производство и продажба на конзерви од овошје и зеленчук.

Фабриката е основана со решението на НО на општината Куманово бр. 03—849/1 од 13-I-1958 год.

За в. д. директор е назначен Петар Симоновски, кој фабриката ќе ја потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 208/58. (430)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 542, на страна 3 е запишана под фирма: Казнено поправителен дом — економија — Идризово (со продавница „Љубичица“ во нова колонија Идризово) Скопска околина. Предмет на работењето на економијата е: се занимава со производство на земјоделски и сточарски производи, во прв ред за задоволување на потребите на КПД, додека одвишоците од производите може да ги изнесува за продажба на слободен пазар, било преку своите продавници било пак преку франко магацинот на економијата.

Основањето на економијата е одобрено од Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија бр. 22792 од 20-ХП-1957 година.

Управник на економијата е Глигор Зафиронски, кој заедно со Мишо Савовски, пом. управник, и Живковик Бранко, шеф на сметководството, економијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 796/57. (435)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 235, на страна 700 е запишано под фирма: Претпријатие биро за проектирање, со седиште во Тетово. Предмет на работењето на претпријатието е: проектантски услуги од областа на високоградбата, нискоградбата, хидроградбата, водење надзор над сите објекти, вршење колаудација на истите, правење програми на тие објекти, како и снимање на разни основи и други проектантски услуги.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Тетово бр. 1600 од 17-П-1958 год.

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директорот Петрика Цветановски, кој заедно со Панче Димитриевски, претпријатието ќе го потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 188/58. (437)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 316, на страна 953 е запишана под фирма: Задружно претпријатие за лов и преработка на риба „Дојранско Езеро“ — Продавница за риба, со седиште во Гевгелија. Предмет на работењето на продавницата е: промет со пресна и солена риба од сите видови од сопствено производство на претпријатието.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Гевгелија бр. 7103 од 29-ХП-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен Томе Зејнулов. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 84/58. (465)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под

рег. бр. 330, на страна 1019 е запишано под фирма: Трговско претпријатие на мало со мешани колонијални и индустриски стоки „Бошава“, со седиште во Демир Капија. Предмет на работењето на претпријатието е: купопродажба на стоки во внатрешниот промет и тоа: трговија со мешани индустриски и колонијални стоки.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Неготино бр. 01—839 од 21-П-1958 г.

За директор на претпријатието е назначен Панче Борисов Гуцов, кој заедно со Јован Каранфилов, претседател на управниот одбор, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 203/58. (466)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 202, на страна 607 е запишана под фирма: Претпријатие за изработка на горна и долна облека „Партизан“ — Белград — Продавница, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на кратка и плетена стока, конфекција и кондури.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Куманово бр. 21878 од 18-ХИ-1957 год.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Боич Мирослав.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 191/58. (468)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 329, на страна 1013 е запишано под фирма: Претпријатие за експлоатација на мермер „Дијамант“, со седиште во с. Богомила — Титоввелешко. Предмет на работењето на претпријатието е: експлоатација на мермер и продажба на домашниот и странскиот пазар, производство и продажба на мермерни коцки и мермерно брашно.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Богомила бр. 1047 од 25-П-1958 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Никола Костов Штерјовски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 210/58. (473)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 203, на страна 543 е запишано под фирма: Производително претпријатие за промет со алкохолни пијалоци „Винар“ — Титов Велес — Продавница бр. 3, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци на мало.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Титов Велес бр. 6136/56 година.

За раководител на продавницата е назначен Ангел Чучуков. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 187/58. (474)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 236, на страна 706 е запишан под фирма: Трговски дуќан со паушална пресметка „Извор“, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: трговска дејност на мало со зеленчук, овошје, преработки, риба, млеко и млечни производи, јајца, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Дуќанот е основан со решението на НО на општината Гостивар бр. 647 од 31-I-1958 год.

За раководител на дуќанот е назначен Тасим Дерала. Дуќанот ќе го потпишува Тасим Дерала, Благоја Игнатоски и Иса Шароре.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 213/58. (505)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 545, на страна 49 е запишано под фирма: Претпријатие за комунални и занаетчиски услуги „Градиште“, со седиште во с. Бутел. Предмет на работењето на претпријатието е: се занимава со вршење на услуги на домаќинствата, државните установи, стопанските организации, градба на нови објекти, поправка на изградените објекти, управување со локалните водоводи и нивното одржување во исправна состојба, како и да ја проширува водоводната мрежа, одржување на електричната селска мрежа (далеководите) со создавање услови за електрифицирање на селата, поправка и одржување на постоеќите патишта и одржување на гробиштата, одржување на постојните патишта и изградување на нови, одржување на парковите и сите јавни места на подрачјето на општината Бутел, вршење услуги од областа на оцачарската служба на подрачјето на општината Бутел, водење грижа за чистотата на комуналните објекти и да врши други услуги на населението и приватните лица што ќе му бидат пренесени од Советот за комунални работи.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Бутел.

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директорот Благоја Тимотевиќ, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 259/58. (533)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 160, на страна 186 е запишано под фирма: Фабрика за масло „Велес“ — Титов Велес — Претставништво, со седиште во Валандово. Предмет на работењето на претставништвото е: претставништвото ќе има за задача да ја координира односно дава директна помош на земјоделските задруги, деловни сојузи и индивидуалните производители на тој терен, за унапредување на суровинската база.

Претставништвото е основано согласно со одобрението на НО на општината Валандово бр. 7381 од 8-III-1958 год.

За раководител на претставништвото е назначен Јован Лазаров Пренцев, кој не е овластен да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 186/58. (547)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 250, на страна 267 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за мешани индустриски, прехранбени, деликатесни и книжарски стоки на мало „Снабдител“ — Горче Петров — Продавница бр. 6 — Книжарница, со седиште во Горче Петров. Предмет на работењето на книжарницата е: продажба на канцелариски материјал и хартија, школски прибор и прибор за пишување, книги и музикалии.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Горче Петров бр. 04—1078/1 од 3-IV-1958 година.

За раководител на книжарницата е назначена Гоговска Јорданка.

Продавницата ќе ја претставува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 264/58. (548)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 8, на страна 23 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ — Скопје — Откупна станица, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на станицата е: собирање и продавање на отпадоци од индустриско, занаетчиско и друго производство, како и сите видови стари работи.

Станицата е основана со решението на НО на општината Гостивар бр. 1967 од 10-III-1955 година.

Раководител на станицата е Ашим Каилов, кој ќе ја потпишува станицата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 214/58. (550)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 110, на страна 311 е запишан под фирма: Рударско претпријатие за експлоатација на цемент „Опалска Бреча“ — Куманово — Погон за експлоатација на камен за градба, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на погонот е: експлоатација и продажба на камен (облицовка, тесан, толченик и украсен камен) на места погодни за експлоатација на камен од подрачјето на општината Клевовце.

Погонот е основан од Рударското претпријатие за експлоатација на цемент „Опалска Бреча“ — Куманово, а согласно со одобрението на НО на општината Клевовце бр. 2031 од 26-IV-1958 година.

Раководител на погонот е Јосифовски Владо.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието што го основало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 277/58. (555)

КОНКУРСИ

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА КРАТОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

Раководител на Комуналната установа со самостојно финансирање во град Кратово.

УСЛОВИ: Економски факултет, економски техникум или средна стручна спрема со најмалку 5 години практика. (381)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА

распишува

К О Н К У Р С

За прием референт за службенички работи во Народниот одбор на Кумановска околија.

УСЛОВИ: Правен факултет, положен стручен испит и најмалку 3 години практика по персонални прашања.

Молбите да се достават лично или преку пошта до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. Кон молбата да биде приложена и кратка биографија за текот на службата. (456)

ПРИВРЕМЕНИОТ СОВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за прием:

1. еден виши научен соработник или научен советник во Одделението за анаероби и серологија,

2. еден научен соработник, виши научен соработник или научен советник во Одделението за зоохигиена и узгојни болести,

3. еден научен соработник, виши научен соработник или научен советник во Одделението за лошкото одделение,

4. еден асистент, научен соработник, виши научен соработник или научен советник, за Одделението контрола на намирници за живот од анимално потекло,

5. еден асистент за Паразитолошкото одделение,

6. четири технички соработници.

Пријавите со потребните документи, биографија опис на досегашната работа и список на научните и стручни трудови ќе се примаат 15 дена од денот на објавувањето на овој конкурс. (455)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 42. Указ за прогласување на Законот за вршење приватна професионална здравствена дејност — — — — — | 137 |
| Закон за вршење приватна професионална здравствена дејност — — — — — | 137 |
| 43. Резолуција за утврдување престанокот на важноста на закони, одлуки и уредби со законска сила — — — — — | 138 |
| 44. Одлука за потврдување Статутот на Универзитетот во Скопје — — — — — | 139 |
| 45. Одлука за одредување на бројот и за избирање на членовите на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје, коишто ги избира Народното собрание — — — | 139 |
| 46. Одлука за одредување на бројот и за избирање на членовите на факултетските совети на факултетите на Универзитетот во Скопје, коишто ги избира Народното собрание — — — — — | 140 |
| 47. Одлука за одобрување Статутот на Стручното здружение на дистрибутивните електрични претпријатиија на Народна Република Македонија — — — — — | 141 |
| 48. Препорака за станбено-комуналната изградба, урбанизмот и станбените заедници | 142 |
| 49. Одлука за определување процентот од годишниот износ, на данокот на доход кој ќе се наплатува во прво, второ, трето и четврто тримесечје на 1959 година — — — | 144 |
| 50. Наредба за организацијата и спроведувањето мерките за спречување на добиточните заразни болести во 1959 година — — | 145 |